



МСФИ Ревизија 2012 ДОО - Скопје  
ул. Вангел Тодоровски бр. 5-1/39, 1000 Скопје  
Сметка: Комерцијална банка 300000004693478  
Даночен број: МК4032021551000  
Тел: 02 3 11 23 23 и моб: 070 333 713  
[www.msfirevizija.com.mk](http://www.msfirevizija.com.mk)  
e-mail:revizija@msfi.com.mk

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА

## СОДРЖИНА

ОПИС	страница
1. Вовед	3
2. Извештај за транспарентност	4
2.1. Опис на правната структура и сопственост	4
2.2. Опис на професионалната мрежа и правните и структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа субјектот	5
2.3. Опис на управувачката структура	6
2.4. Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет и Изјава на овластениот надлежен орган на субјектот за ефективноста на функционирањето на овој систем	7
2.5. Датумот кога е извршена последната проверка заради уверување во квалитетот на ревизорот согласно Законот за ревизија	14
2.6. Список (листа) на субјекти на кои е извршена законска и договорна ревизија согласно Законот за ревизија во текот на 2021 година	15
2.7. Опис и изјава за независното работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени	15
2.8. Опис и изјава за политиката што ја следи субјектот за континуираното професионално усовршување на овластените ревизори и останатите вработени во текот на годината за која се известува	15
2.9. Финансиска информација за приходите на субјектот	15
2.10. Информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластените ревизори	16
Прилог 1	17
Прилог 2	18
Прилог 3	19

## 1. Вовед

**Согласно барањата на член 35 од Законот за ревизија во Република Македонија (Службен Весник бр.158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 23/16, 83/18 и 122/21), друштвото за ревизија МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје - Аеродром го објавува овој Извештај за транспарентност за 2021 година. Извештајот ги содржи информациите во врска со:**

- Правната структура и сопственост на друштвото за ревизија
- Професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа
- Управувачка структура на друштвото за ревизија
- Внатрешниот систем на контрола на квалитет на друштвото за ревизија и изјава од овластениот надлежен орган на друштвото за ревизија за ефективноста на функционирањето на овој систем
- Датумот кога е извршена последната проверка за уверување во квалитетот на ревизорот согласно со Законот за ревизија
- Список на субјекти на кои е извршена ревизија во текот на годината за која се известува
- Изјава за независно работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени
- Изјава за политиката што ја следи друштвото за ревизија за континуираното професионално усвршување на овластените ревизори во текот на годината за која се известува
- Финансиска информација за вкупниот приход остварен од ревизија и други надомести, расченет на четири категории: од услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки, дополнителни услуги на уверување во квалитет, даночни советодавни услуги и други неревизорски услуги
- Информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластениот ревизор.

## 2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

### 2.1. Опис на правната структура и сопственост на субјектот

#### 2.1.1. Име на субјектот

Барање	Опис
Целосен назив на субјектот:	Друштво за ревизија МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје - Аеродром
Правна форма	Друштво со ограничена одговорност ДОО
Адреса	Ул. Вангел Тодоровски бр. 5-1/39, Скопје
Дата на основање	14.09.2021 година
Регистарски број под кој е заведен субјектот во соодветниот регистар при ИОРРМ	ДР040
Број на лиценца за работа за вршење на работи на ревизија издадена од СУНРМ и датум на нејзино издавање	Регистарски број на лиценца број 36 Број 08-319/3 од 15.11.2021

#### 2.1.2. Број на вработени лица во субјектот, согласно со Законот за работни односи, со состојба на 31 декември и со состојба на датумот на доставување / објавување на Извештајот

Барање	Опис
Број на вработени со полно работно време	На 31.12.2021 4 вработени На 31.03.2022 3 вработени
Број на вработени овластени ревизори на неопределено работно време	На 31.12.2021 2 овластени ревизори На 31.03.2022 2 овластени ревизори

#### 2.1.3. Опис на сопственичката структура на друштвото за ревизија

Барање	Опис															
Основна главнина	330.100															
Сопственици според нивниот статус	Овластени ревизори и други лица: Жарко Михајловски - овластен ревизор Ивица Марчевски - овластен ревизор Сезаир Реџепагиќ															
Учество на секој од сопствениците изразено во абсолютен износ и во проценти	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Име и презиме</th> <th>Износ во денари</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Жарко Михајловски</td> <td>110.600</td> <td>33,50%</td> </tr> <tr> <td>Ивица Марчевски</td> <td>108.900</td> <td>32,99%</td> </tr> <tr> <td>Сезаир Реџепагиќ</td> <td>110.600</td> <td>33,50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>330.100</b></td> <td><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Име и презиме	Износ во денари	%	Жарко Михајловски	110.600	33,50%	Ивица Марчевски	108.900	32,99%	Сезаир Реџепагиќ	110.600	33,50%		<b>330.100</b>	<b>100,00%</b>
Име и презиме	Износ во денари	%														
Жарко Михајловски	110.600	33,50%														
Ивица Марчевски	108.900	32,99%														
Сезаир Реџепагиќ	110.600	33,50%														
	<b>330.100</b>	<b>100,00%</b>														

#### **2.1.4. Приоритетна дејност / главна приходна шифра**

Барање	Опис
Приоритетна дејност / главна приходна шифра	69.20 Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи, даночно советување

#### **2.1.5. Број на подружници на субјектот регистрирани во државата, нивните целосни називи и адресите на нивните регистрирани седишта**

Друштвото нема регистрирано подружници во државата

#### **2.1.6. Број на други друштва во земјата во кои субјектот се јавува како основач и негови поврзани субјекти, нивни целосни називи, правната форма и адресите на нивните регистрирани седишта и дејност**

Друштвото не се јавува како основач на други субјекти во земјата и нема поврзани друштва

#### **2.1.7. Број на подружници на субјектот регистрирани во странство, нивните целосни називи, адресите на нивните регистрирани седишта**

Друштвото нема регистрирано подружници во странство

#### **2.1.8. Број на други друштва во странство во кои субјектот се јавува како основач и негови поврзани субјекти, нивните целосни називи, правната форма, адресите на нивните регистрирани седишта и дејност**

Друштвото не се јавува како основач на други друштва во странство

#### **2.1.9. Годишно осигурување од одговорност согласно Законот за ревизија**

- Минимална сума на покривање на штетен настан
- Број на полиса
- Период на осигурување

Барање	Опис
Минимална сума за покривање на штетен настан	120.000 евра, односно (7.380.000,00 денари)
Број на полиса	130010069568
Друштво за осигурување	Уника АД - Скопје
Период на осигурување	08.11.2021 - 08.11.2022

#### **2.2. Опис на професионалната мрежа и правните и структурни аранжмани во мрежата каде што припаѓа субјектот**

МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје - Аеродром делува локално на територијата на РСМ, не припаѓа на ниедна професионална мрежа и работи со цел давање на услуги на клиентите кои делуваат на пазарот во РСМ. Заради ваквата состојба барањата од точка 2.2.1 до точка 2.2.3 не се применливи за субјектот.

**2.2.1. Име на меѓународната мрежа со краток опис на истата****2.2.2. Клучни елементи од договорот за основање или друг вид на договор за членство во меѓународната мрежа**

- Право на користење на брендираното име или заштитна марка на мрежата
- Функционална организациска поставеност
- Стратегиски менаџмент

**2.2.3. Големина на мрежата од аспект на:**

- Број на држави во кои дејствува
- Број на канцеларии
- Број на вработени на глобално ниво
- Информација за остварен вкупен приход

**2.3. Опис на управувачката структура на МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје - Аеродром****2.3.1. Опис на начинот на управување во друштвото за ревизија со наведување на органите на управување и надзор**

Органи на друштвото се Собрание на содружници и Управител.

Управувањето со друштвото е одговорност на управителот Жарко Михајловски кој го организира работењето на друштвото во согласност со основачкиот акт на друштвото.

Управителот како раководен партнёр е одговорен за следење на ефективноста на работата изведена од страна на сите останати лидерски позиции.

Управителот е одговорен за развој, имплементација, следење и спроведување на политиките и процедурите дизајнирани да им помогнат на сите партнери и на персоналот во разбирањето, идентификувањето, документирањето и справувањето со заканите по независноста и за разрешувањето на прашања околу независноста кои се појавуваат пред или за време на ангажманот.

Собрание на содружници е сочинет од имателите на удели во друштвото и одлучува за прашања предвидени со Законот за трговски друштва и Договорот за основање на друштвото. Гласовите се распределени според процентуалното пропорционално учество на уделите во основната главнина на друштвото.

**2.3.2. Состав на органите на управување и надзор**

МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје - Аеродром има еден управител - Жарко Михајловски - овластен ревизор.

Собрание на содружници е сочинет од имателите на удели во друштвото описаны во точка 2.1.3 од овој Извештај.

## **2.4. Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет на МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје и Изјавата на овластениот надлежен орган на субјектот за ефективноста на функционирањето на овој систем**

### **2.4.1. Вовед**

Друштвото има пропишано политика и процедури за промовирање на системот на контрола на квалитет како основа за планирање и изведување на ангажмантите. Раководството на друштвото ја превзема крајната одговорност за системот на контрола на квалитет, партнерот е оперативно одговорен за контрола на квалитет на друштвото и има доволно и адекватно искуство и способност да ја преземе оперативната одговорност. Во согласност со политиката за квалитет од Правилникот за контрола на квалитет Друштвото има имплементирани политики и процедури кои даваат разумно уверување дека системот на контрола на квалитет е ефективен.

- Цели на внатрешниот систем за контрола на квалитет кај субјектот според Меѓународниот стандард за контрола на квалитет 1.**

**Целта на внатрешниот систем на контрола на квалитет е да осигура:**

- Дека друштвото се придржува до професионалните стандарди и правната регулатива;
  - Дека вработените се придржуваат кон правилникот и политиката за контрола на квалитет кој се однесува на ревизијата;
  - Дека системот за квалитет е адекватно дизајниран и имплементиран;
  - Дека извештаите издадени на крај на процесот се одраз на адекватни околности.
- 
- Поставеноста на внатрешниот систем за контрола на квалитет;**

Политиките и процедурите на внатрешниот систем на контрола на квалитет вклучуваат континуирана проверка на системот на контрола на квалитет, заедно со периодична контрола на конкретни завршени ангажмани. Периодичната проверка вклучува проверка на најмалку еден ангажман за секој партнери за периодот кој се испитува, а се врши најмалку еднаш годишно. Начинот на кој е организиран системот на проверка зависи од следните фактори: број на ангажмани во периодот, резултатите од претходната проверка, природата и комплексноста на ангажманите во однос на ризикот поврзан со клиентите и специфичноста на ангажмантите.

Друштвото покрај овој тип на проверка подлежи и на контрола од страна на Институтот на Овластени ревизори на Република Македонија најмалку еднаш во тригодишен период. За усогласување на системот на контрола на квалитет и неговата ефективност е одговорен управителот - раководниот партнери.

Принципите и стандардите дефинираат посебни елементи на контрола на квалитет заради кои Друштвото е во обврска да одржува ефективни политики и процедури и тие се: независност, интегритет и објективност, раководење со вработените, прифаќање на клиентите и ангажмантите, како и продолжување на соработката, извршување на ангажманите и мониторинг.

- **Изјава потпишана од овластениот надлежен орган на субјектот за ефективноста на функционирањето внатрешниот систем за контрола на квалитетот - Оваа Изјава е Прилог 1 кон Извештајот.**

#### **2.4.2. Одговорноста на раководството за внатрешниот систем за контрола на квалитет;**

**За усогласување на системот на контрола на квалитет и неговата ефективност е одговорен управителот - Раководниот партнери.**

#### **2.4.3. Релевантните етички барања:**

- **Мерки кои се превземаат заради исполнување на етичките принципи (интегритет, објективност, професионална компетентност и должно внимание, доверливост и професионално однесување)**

Целта на овие принципи и политики е да дадат разумно уверување:

а) дека вработените се запознати и се однесуваат во согласност со принципот на независност, во сите релевантни аспекти, во односите со клиентите, а во согласност со важечките правила и етички стандарди и

б) дека вработените ја одржуваат објективноста при извршување на професионалните должности.

Според интерно воспоставените правила и процедури, а во согласност со важечките правила за независност и етичките стандарди, друштвото има воспоставено политики и процедури за независност кои ги опфаќаат односите со клиентите и посебно субјекти кои се забранети во однос на независноста. Политиките бараат за нив да се дискутира на време (иницијално и периодично), да бидат проверени, при што одговорноста за дискусијата за нив е на личноста во чија надлежност е тоа (партнер на ангажманот). Секое кршење и непридржување кон политиките на независност веднаш се документира и корегира.

Најважниот елемент на контрола во друштвото кој се однесува на етичките барања е изведен од Политиката за независност која се однесува на друштвото, сите вработени и нивните семејства. Политиката за независност им е достапна на сите вработени. Исто така сите вработени се информираат за сите измени и дополнувања на политиките кои ја регулираат независноста. Друштвото најмалку еднаш годишно обезбедува изјава за нивната лична усогласеност со политиката за независност на Друштвото.

- **Мерки кои се преземаат заради обезбедување доверливост и заштита на податоците.**

Според интерно воспоставените правила и процедури, а во согласност со важечките правила заради обезбедување и заштита на податоците, друштвото има воспоставено политики и процедури за доверливост, обезбедување и заштита на податоците кои ги опфаќаат сите податоци добиени од клиентите, податоците кои се дел од ревизорската документација на ангажманите како и интерните акти на друштвото. Секое кршење и непридржување на политиките на безбедност и заштита на

податоците веднаш се документира и корегира. Друштвото најмалку еднаш годишно обезбедува изјава за нивната лична усогласеност со политиката за обезбедување и заштита на податоците на Друштвото.

#### **2.4.4. Политиките кои се следат за прифаќање, продолжување или повлекување на ангажманите**

Политиките и процедурите за прифаќање на клиенти и ангажмани се однесуваат на одлучување дали да се прифати и / или да се продолжи односот со клиентот и дали да се изврши ангажманот за тој клиент посебно од аспект на:

➤ **Компетенции, способности и потребни ресурси**

Овој елемент опфаќа политики и процедури во однос на оценката дали друштвото и неговите вработени поседуваат адекватни особини кои им овозможуваат да бидат компетентни во својата работа, дали задачата е доделена на личност која поседува адекватна техничка оспособеност и знаење соодветно на околностите, дали вработените континуирано учествуваат во општи и тесно стручни обуки и останатите активности за професионално усовршување кои им овозможуваат да ги исполнат очекуваните обврски и дали вработените избрани за напредување имаат квалификации и искуство кои се соодветни на одговорноста која ќе ја преземат на себе.

➤ **Оценки на интегритетот на клиентите**

Целта на политиката во врска со овој елемент на системот на контрола на квалитет е да се минимизира поврзаноста со клиент чие раководство не поседува неопходен интегритет и да се добие разумно уверување дека: Друштвото ги прифаќа само оние ангажмани за кои се очекува дека ќе бидат извршени професионално, Друштвото соодветно ги разгледува ризиците поврзани со давање на професионални услуги во одредени ситуации, друштвото со клиентите постигнува адекватно разбирање во поглед на природата и обемот на ограничувањата на услугите кои треба да бидат извршени.

#### **2.4.5. Политиките и процедурите кои се однесуваат на човечките ресурси од аспект на:**

➤ **Вработување**

Друштвото и одговорниот за човечки ресурси ги проценува барањата за професионална услуга за да бидат сигурни дека го имаат капацитетот и стручноста кои се потребни за да се задоволат потребите на клиентот. Ова обично вклучува детално очекување за барањата на ангажманот за секој од календарските периоди за да се идентификуваат периодите со најголем интензитет и потенцијалните недостатоци на ресурси.

Одговорниот за човечки ресурси користи процеси на аплицирање, интервјуирање и документирање при вработувањето, а овие вклучуваат потврда на академските и професионалните способности, како и проверка на препораките.

Одговорниот за човечки ресурси ги обезбедува сите информации за професионално насочување на персоналот во моментот кога тоа ќе стане изводливо веднаш по вработувањето во Друштвото. Материјалите за професионално насочување вклучуваат целосна копија на политиките и процедурите на Друштвото.

### ➤ **Оценувањето на вработените**

Управителот на ДОО периодично, а најмалку еднаш годишно ја разгледува ефективноста на програмата за регрутирање врз основа на проценка на тековните потреби на друштвото за ресурси и врши евалуација и оценување на вработените, а со ова се идентификува дали програмата треба да се промени. Почитувањето на актите на друштвото е предмет на разгледување и при севкупната оценка на поединечни членови на персоналот на постојана основа како и за време на редовниот процес на проверка на персоналот. Соодветна тежина е доделена за карактеристики идентификувани при оценката на работната успешност и во определувањето на нивото на надоместокот за плата, бонуси, промоција, професионален развој и авторитет во рамките на друштвото. Оценките на успешноста, кои се спроведуваат на периодична основа, вклучуваат формулар и содржина кој се дефинирани со актите на Друштвото.

### ➤ **Унапредувањата на вработените**

Управителот на друштвото настојува да идентификува можности за развој на кариерата на персоналот за да го задржи способниот персонал и да обезбеди одржливост и постојан растеж на Друштвото.

Управителот на Друштвото исто така организира и консултативни средби помеѓу помладите членови на персоналот и членовите на повисоките позиции за да се води развојот на помалку искусните членови на персоналот.

### ➤ **Назначувањето на одговорниот на ангажманот**

При определување на одговорниот за одреден ангажман, се посветува особено внимание на компетентноста, континуитетот со клиентот, избалансирано со ротација за да се обезбеди адекватна поддршка и можност на работниот тим.

### ➤ **Назначувањата на членови за ангажманот**

Преку своите политики и процедури, друштвото се грижи за назначувањето на соодветен персонал (поединечно и колективно) на секој од ангажманите. Одговорностите на управителот на Друштвото се јасно дефинирани во Прирачникот за квалитет и во актите на друштвото за назначување на тимот на ангажманот, за ангажмани договорени од друштвото.

Управителот на Друштвото исто така има одговорност да обезбеди дека назначените поединци, но и тимот како целина, ги имаат потребните способности да го комплетираат ангажманот во согласност со професионалните стандарди и со системот за контрола на квалитет на друштвото.

### ➤ **Назначување на експерти и специјалисти**

Преку своите политики и процедури, друштвото се грижи за назначувањето на соодветни експерти доколку се утврди потреба од експерт или специјалист за одреден ангажман. Одговорностите на управителот на друштвото се јасно дефинирани во Прирачникот за квалитет и во актите на друштвото за назначување на експерти и специјалисти, за ангажмани договорени од друштвото.

Соодветно на политиките на друштвото при ангажирање на експерти и специјалисти задолжително се склучува писмен договор во кој се дефинираат: а) Природата, делокругот и целите на работата на тој експерт; б) Соодветните улоги и одговорности на ревизорот и на тој експерт; в) Природата, временскиот распоред и делокругот на комуникацијата помеѓу ревизорот и тој експерт, вклучувајќи ја и формата на сите извештаи кои треба да се обезбедат од страна на тој експерт; и г) Потребата експертот на ревизорот да ги исполнува барањата за доверливост.

**2.4.6. Политиките и процедурите кои се однесуваат на спроведувањето на ангажманите и вршењето на внатрешната контрола на квалитет од аспект на:**

- **Користење компјутерски ревизорски техники (софтвер и останати ревизорски алатки)**

Друштвото не користи специјализиран софтвер за ревизија. При извршување на ангажманите се користат алатки креирани во форма на excel табели развиени од страна на овластените ревизори во нивното работење. За поставениот систем сметаме дека користената алатка е адекватна за целната група на друштвото и ангажмани за ревизија кој ги прифаќа друштвото.

- **Вршење на надзор на внатрешниот систем на контрола на квалитет;**

Вршењето на надзор на внатрешниот систем на контрола на квалитет се постигнува со назначување на партнери или друго лице со соодветно знаење и авторитет како одговорно за надгледување на извршувањето на процедурите на функционалните елементи на ниво на функционалност и на ниво на ангажман за да се одреди дали фирмата е усогласена со барањата вклучувајќи и континуитет и независност.

Процесот на надгледување вклучува: а) преглед на административно и персонално досие во однос на елементите на квалитет со фокус на политиките и процедурите поврзани со човечки ресурси, б) дискусија со персоналот на друштвото за да се потенцира одговорноста на раководството.

Неколку функционални елементи се прегледуваат во врска со усогласеноста на друштвото со професионалните стандарди на ниво на ангажман и тоа: а) документација во однос на независност, интегритет и објективност и одлуките за прифаќање и продолжување на ангажманот б) Изјавите по прашања за независноста, интегритетот и објективноста на прашалниците кои одредуваат дека прашањата се соодветно решени и земени во предвид в) Останати консултации со прашања од аспект на сметководство и ревизија.

Два методи се примарни и достапни за оценка на усогласеноста на фирмата со политиките и процедурите со професионалните стандарди на ниво на ангажман:

а) Процедура на инспекција

б) Дополнителна проверка на документацијата за ангажманот, извештајот, и ФИ на клиентот на селектираниот ангажман по датата на доставување на Извештајот.

➤ **Критериумите за селекција на ревизорските ангажмани - предмет на внатрешна контрола на квалитет**

Ефективната селекција на ангажманот за контрола на квалитет зема предвид различни видови и партнери на ангажманот. Факторите за селекција вклучуваат: а) Ангажмани кои се задолжителни за проверка врз основа на законски и професионални барања (котирани компании, банки, осигурителни друштва и сл.), б) Специјализирани индустриски и ангажмани со висок ризик на ангажманот, в) Почетни ангажмани, г) Видот на ангажманот (ревизија, уверување, фактички наоди, проверка, компилација, проспекти и сл), д) Компании според барања на КХВ и АСО, ѓ) Компании кои прекинуваат со работењето или се спојуваат или на било кој друг начин се ликвидираат, е) Ангажман на кои работат партнери кои во претходната проверка имале негативни резултати, ж) Ангажмани во кои имало наоди при други проверки, или барања на СУНР и ИОРРМ

➤ **Бројот на спроведени внатрешни контроли на квалитет**

МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје - Аеродром е друштво кое е основано на 14.09.2021 година. Регистарски број на лиценца за вршење на работи на ревизија издадена од СУНРМ е 36, Број 08-319/3 од 15.11.2021 година. Во овој период не се спроведени внатрешни контроли на квалитет и истите се планираат да се спроведат во следниот период.

➤ **Критериумите за избор на лица кои вршат внатрешна контрола на квалитет;**

**Согласно со политиката на друштвото критериумите за избор на лица кои вршат внатрешна контрола на квалитет се следни:**

- а) да има соодветно и поголемо искуство**
- б) да има овластувања во рамки на фирмата и**
- в) да не е вклучен во ангажманот**

➤ **Навремено комплетирање на ревизорската документација**

Според политиката на друштвото, документацијата на ангажманот е содржана во ревизорското досие согласно актите и процедурите на друштвото.

Според политиката на друштвото, финалното комплетирање на досието на секој ангажман мора да заврши најдоцна до 60 дена од Издавање на извештајот. Доколку се издаваат два или повеќе извештаи за информации на исто предметно прашање, политиката на друштвото треба да наведе дека временските ограничувања за комплетирање на досието за ангажманот треба да бидат такви така што секој извештај да се третира како да е за посебен ангажман.

➤ **Архивирање и чување на ревизорската документација**

Друштвото има воспоставено политики и процедури дизајнирани да ја одржат доверливоста, интегритетот, безбедноста, пристапот и повратливост на документацијата на ангажманот. Овие политики вклучуваат разгледување на различни барања за

чување според законите и прописите за да се обезбеди чување на документација за ангажман за време на период кој е доволен да се задоволат потребите на друштвото. Сите работни документи, извештаи и други документи подготвени од друштвото, вклучувајќи ги и работните листи подготвени од клиентот се доверливи и се заштитени од недозволен пристап.

Партнер кој го води ангажманот или Раководниот Партнер мора да ги одобри сите надворешни барања за проверка на работните документи, и не може да се објават никакви документи без ова одобрение.

**Работните документи нема да бидат достапни за трети лица освен ако:**

- Клиентот писмено не дозволи пристап кон тие документи;
- Обелоденувањето се бара со правна или судска одлука; или
- Обелоденувањето се бара со закон или регулатива.

Освен ако тоа не е забрането со закон, друштвото мора да го информира клиентот и да добие писмена дозвола пред да овозможи пристап кон работните документи за проверка. Мора да се добие писмо со овластување кога има барање за проверка од потенцијален купувач, инвеститор или позајмувач. Доколку клиентот не го одобри неопходното обелоденување на информации, треба да се побара правен совет.

Во судски спор или потенцијален судски спор, регулаторен или административен процес, работните документи нема да бидат обезбедени без добивање согласност од правниот советник на друштвото.

Документирањето од каков било вид се чува 7 години од датумот на ревизорскиот извештај, или доколку е подоцна, од датумот на ревизорскиот извештај на групата за да им се овозможи на оние кои ги спроведуваат процедурите на следење да го евалуираат степенот до кој друштвото е во согласност со внатрешниот систем на контрола, како и потребите на друштвото, како што се бара со професионалните стандарди, закони или други регулативи.

#### **2.4.7 Политиките и процедурите кои се однесуваат на следењето на внатрешниот систем на контрола на квалитет**

Политиките и процедурите за контрола на квалитет претставуваат клучен дел на системот на друштвото за внатрешна контрола. Следењето примарно се состои од разбирање на овој систем на контрола и определување до кој степен ефикасно функционира овој систем, и тоа преку интервјуа, тестови на поминување и инспекции на досиеја. Исто така вклучува и развојни препораки за да се подобри системот, особено ако се откријат слабости или доколку се сменат професионалните стандарди и практики.

Друштвото се потпира на секој партнери или член на персоналот на секое ниво за да неформално се следат и применуваат квалитетот, етиката, и професионалните стандарди на друштвото. Ова следење е вградено во секој аспект на професионалната работа. Партнерите и персоналот кои имаат моќ да носат одлука или да ја надгледуваат работата на други имаат поголемо ниво на одговорност.

Друштвото ги разгледува и сите повратни информации добиени од инспекцијата на практиката и режимот за лиценцирање на СУНР и ИОРРМ. Сепак, ова не е замена за внатрешниот систем на следење на друштвото.

## **2.4.8. Политиките и процедурите за документирање на внатрешниот систем на контрола на квалитетот**

Друштвото одржува политики и процедури кои го специфицираат нивото и обемот на документација која се бара за секаков ангажман и воопшто за општа употреба од страна на друштвото. Тоа исто така одржува политики и процедури кои бараат соодветна документација за да се обезбеди доказ за функционирањето на секој елемент на системот за контрола на квалитет.

## **2.5. Датумот кога е извршена последната проверка заради уверување во квалитетот на ревизорот согласно Законот за ревизија**

Бидејќи МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје е ново друштво основано на 14.09.2021 година и сеуште не е извршена проверка заради уверување во квалитетот на ревизорот.

**Напомена:** Овластените ревизори Жарко Михајловски и Ивица Марчевски претходно беа работно ангажирани во МСФИ РЕВИЗИЈА ТП СКОПЈЕ кое како трговец поединец поседуваше лиценца издадена од СУНР за вршење работи на ревизија со регистарски број 01 заведена под број 07- 221/1 во периодот 20.05.2013 година до 15.11.2021 година. Последната проверка заради уверување во квалитетот на ревизорот е извршена во септември 2020 година за ангажмантите на овластените ревизори Жарко Михајловски и Ивица Марчевски. Проверката е извршена од страна на проверувачите на контрола на квалитет при Институтот на овластени ревизори на Република Македонија. Во МСФИ РЕВИЗИЈА ТП СКОПЈЕ контролата е извршена во период од 14 септември до 18 септември 2020 година од страна на проверувачите на контрола на квалитет на ИОРРМ. Конечниот извештај за извршена контрола е доставен на 7.12.2020 година. Во МСФИ РЕВИЗИЈА ТП СКОПЈЕ е извршена контрола на квалитет на извршени ревизорски ангажмани на финансиски извештаи за годината што завршила на 31 декември 2018 година. Предмет на контрола беше системот на контрола на квалитет и три поединечни ангажмани за ревизија на финансиски извештаи.

### **2.5.1. Период кога е извршена контролата**

Во МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје како новоосновано друштво не е извршена проверка заради уверување во квалитетот на ревизорот.

### **2.5.2. Периодот за кој се однесува контролата**

Во МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје како новоосновано друштво не е извршена проверка заради уверување во квалитетот на ревизорот.

### **2.5.3 Предметот на контролата**

Во МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје како новоосновано друштво не е извршена проверка заради уверување во квалитетот на ревизорот.

**2.6. Список (листа) со целосен назив на субјекти на кои е извршена законска и договорна ревизија согласно Законот за ревизија во текот на годината за која се известува**

Бидејќи МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје е ново друштво основано на 14.09.2021 година нема извршено ангажмани на законска и договорна ревизија за 2021 година.

**2.7. Опис и изјава за независното работење на друштвото за ревизија со која се потврдува дека постојат интерни процедури за проверка на усогласеноста на независноста и дека истите се спроведени.**

Изјавата претставува Прилог 2 на Извештајот.

**2.8. Опис и изјава за политиката што ја следи субјектот за континуираното професионално усовршување на овластените ревизори и останатите вработени во текот на годината за која се известува.**

Изјавата претставува Прилог 3 на Извештајот.

**2.9. Финансиска информација за приходите на МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје и тоа:**

**2.9.1. Список (листа) на услуги кои ги нуди субјектот**

МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје ги нуди следните услуги:

- Услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки (согласно со MCP)
- Дополнителни услуги за уверување во квалитет (согласно другите релевантни објави на IFAC, прифатени и објавени во РМ);
- Даночни советодавни услуги: консалтинг, интерна ревизија
- Други неревизорски услуги: Изработка на Инвестициони програми, Бизнес планови,
- Семинари и обуки.

**2.9.2. Финансиска информација за вкупните приходи за годината за која се известува и годината кој и претходи, расченет во четири категории:**

ВИД НА ПРИХОД	2021	%	2020	%
➤ услуги на ревизија на годишни и консолидирани сметки (согласно MCP)	-	-	-	-
➤ дополнителни услуги за уверување во квалитет (согласно другите релевантни објави на IFAC, прифатени и објавени во РМ)				
➤ даночни советодавни услуги	-	-	-	-
➤ други неревизорски услуги	469.818	100%	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>469.818</b>	<b>100,00%</b>		

## **2.10. Информација за основата по која се утврдува хонорарот на овластените ревизори**

Основата по која се утврдува хонорарот на овластените ревизори е поврзана со позицијата на ревизорот во друштвото како и со одговорноста која таа позиција ја носи. Во зависност од успешност на друштвото и оценките на поединците, хонорарот на овластените ревизори може да биде зголемен за годишен бонус. Врз основа на планираните перформанси и остварување на истите, како и врз основа на придонесот кој го оствариле, овластените ревизори се оценуваат најмалку еднаш годишно. Врз основа на овие оценки нивните хонорари се зголемуваат односно намалуваат.

**Според ваквата политика хонорарот на овластените ревизори го сочинуваат следните ставки:**

- **Фиксна месечна плата**

### **2.10.1 Одговорноста;**

- надоместок за одговорност, која го одразува придонесот на овластениот ревизор - (партнерот) во друштвото и неговите должностни и обврски

### **2.10.2 Постигнатите резултати;**

- надоместок за постигнати резултати, кој ги одразува резултатите на овластениот ревизор и неговите тимови кои се постигнати во дадениот период.

### **2.10.3 Сопственоста;**

- надоместок за пропорционално учество во капиталот на овластениот ревизор кој претставува удел на овластениот ревизор во добивката по извршената распределба на вториот и третиот елемент.

Број 0302-21/2022

Скопје, 31 Март 2022 година

Управител на

Друштво за ревизија МСФИ  
РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје -

Аеродром  
Жарко Михајловски  
Овластен ревизор



## Прилог 1

### ИЗЈАВА

#### на управителот на МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје - Аеродром за ефективноста на функционирањето на внатрешниот систем на контрола на квалитетот

Мерките и постапките кои служат како основа за системот за контрола на квалитет на друштвото наведени во овој извештај, имаат за цел да дадат разумен степен на уверување дека законските ревизии извршени од страна на нашето Друштво се во согласност со важечките закони и прописи. Поради својствени ограничувања, системот за контрола на квалитет не е наменет да обезбеди апсолутна сигурност дека неусогласеностите со соодветните закони и прописи ќе бидат спречени или откриени.

Раководството на Друштвото ги разгледа:

- Дизајнот и функционирањето на системите за контрола на квалитет како што се описано погоре
- Наодите од разновидните програми за усогласеност применети од страна на нашето Друштво (Описано во делот Внатрешен мониторинг и нашите програми за усогласеност); и
- Наодите, доколку има, од контроли на регулаторот и последователното следење и/или корективни активности.

Земајќи ги сите овие докази заедно, управителот на МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје - Аеродром изјавува дека политиките и процедурите кои го сочинуваат внатрешниот систем на контрола на квалитет на ДОО функционираат на ефективен начин во годината која завршила на 31 декември 2021 година.

Скопје, 31.03.2022 година

Изјавил

Управител на  
Друштво за ревизија  
МСФИ РЕВИЗИЈА 2012  
ДОО Скопје - Аеродром

Жарко Михајловски

Овластен ревизор



## Прилог 2

### ИЗЈАВА

#### ЗА НЕЗАВИСНОТО РАБОТЕЊЕ СО КОЈА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ПОСТОЈАТ ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА УСОГЛАСЕНОСТА НА НЕЗАВИСНОСТА И ДЕКА ИСТИТЕ СЕ СПРОВЕДЕНИ

Друштвото изјавува дека постојат интерни постапки за проверка на независноста и истите се спроведуваат преку годишна проверка на усогласеноста и изјава за независноста од сите вработени во Друштвото и изјави за независност на ниво на ангажирани членови на тимот.

1. Секој вработен е должен еднаш годишно да пополни Изјава за независност во која се опфатени сите ризици што може да ја доведат во прашање независноста на ревизорот;
2. За секој поединечен ангажман се прави проверка преку интерните процедури за независноста на ревизорот;
3. Друштвото нема обезбедено ниту извршено дополнителни неревизорски услуги на правните лица од јавен интерес и на другите правни лица за кои обезбедува ревизорски услуги по основ на закон, статут или договор.

Друштвото има усвоено, применува и врши надзор врз соодветните политики и процедури со кои се обезбедува независност, интегритет и објективност во извршувањето на ревизорските и останатите ангажмани на уверување во текот на 2021 година. Овие политики и процедури се во согласност со политиките и процедурите воспоставени со професионални стандарди и законската регулатива во земјата.

Скопје, 31.03.2022 година

Изјавил

Управител на

Друштво за ревизија

МСФИ РЕВИЗИЈА 2012

ДОО Скопје - Аеродром

Жарко Михајловски

Овластен ревизор



## Прилог 3

### ИЗЈАВА

#### ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ШТО ЈА СЛЕДИ ДРУШТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА

МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје - Аеродром преку Управителот изјавува дека ја следи политиката за континуирана едукација на овластените ревизори и вработените преку нивно учество на тренинзи, семинари и усовршување, а со цел ефективно извршување на поставените задачи. Во текот на 2021 година овластените ревизори посетуваа обука за континуирана професионална едукација во областа на сметководството и ревизијата организирана од страна на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во траење од најмалку 40 часа.

Скопје, 31.03.2021 година

Изјавил

Управител на

Друштво за ревизија

МСФИ РЕВИЗИЈА 2012

ДОО Скопје - Аеродром

Жарко Михајловски

Овластен ревизор

